

20160230661

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 февруари 2016 година.

Бр. 08-852/1
8 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ

Член 1

Во Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки („Службен весник на Република Македонија“ број 180/14, 154/15 и 192/15), во членот 5 став (2) зборот „писмено“ се брише.

По ставот (4) се додаваат два нови ставови (5) и (6), кои гласат:

„(5) Доказите за исполнување на условите за издавање на одобрение за вршење на работи за застапување во царинските постапки од ставот (1) точки а), б), е) и ж) на овој член ги прибавува овластеното службено лице во Царинската управа кое е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.

(6) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од ставот (5) на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“

Член 2

Во членот 6 зборот „писмено“ се брише.

Член 3

Во членот 7 став (3) во точката б) зборовите: „или Аптис;“ се бришат.

По ставот (5) се додаваат два нови ставови (6) и (7), кои гласат:

„(6) Доказот за исполнување на условот за издавање на лиценца за вршење на работи за застапување во царинските постапки од ставот (3) точка а) на овој член го прибавува овластеното службено лице во Царинската управа кое е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да го побара доказот од надлежниот јавен орган.

(7) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараниот доказ од ставот (6) на овој член да го достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“

Член 4

Во членот 9 зборот „писмено“ се брише.

Член 5

Во членот 13 став (1) во точката в) зборовите: „или Аптис;“ се бришат.

Член 6

Во членот 32 став (8) зборот „Министерот“ се заменува со зборовите: „Министерството за финансии“.

Член 7

Во членот 34 став (2) по зборот „член“ се додаваат зборовите: „се води согласно со Законот за општата управна постапка и ги“.

Член 8

По членот 47-а се додава нов член 47-б, кој гласи:

„Член 47-б

(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластено службено лице во Царинската управа кое во роковите од членовите 5 став (3) и 7 став (4) од овој закон не издаде одобрение за вршење на работи на застапување во царинските постапки, односно лиценца за вршење на застапување во царинските постапки, по поднесено уредно барање кон кое се приложени сите потребни докази.

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службено лице во Царинската управа ако не ги побара доказите по службена должност во роковите утврдени во членовите 5 став (5) и 7 став (6) од овој закон.

(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите ако не ги достави бараните докази во роковите утврдени во членовите 5 став (6) и 7 став (7) од овој закон.

(4) За прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) на овој член прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

Член 9

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 10

Одредбите од членовите 5 ставови (2), (5) и (6) утврдени во членот 1 од овој закон, членот 6 утврден во членот 2 од овој закон, членот 7 ставови (6) и (7) утврдени во членот 3 од овој закон, членот 9 утврден во членот 4 од овој закон, членот 32 став (8) утврден во членот 6 од овој закон, членот 34 став (2) утврден во членот 7 од овој закон и членот 47-б

утврден во членот 8 од овој закон ќе се применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.